



ПРОГРАМА

**ЗА РАБОТА НА ГРАДСКИ ГРОБИШТА И КАПЕЛА ЗА
2016 ГОДИНА**

септември 2015

ВОВЕД :

Новиот Закон за гробишта и погребални услуги донесен е на 14.07.2008 год, Службен весник на Република Македонија бр.86, а во рок од шест месеци од влегувањето во сила Општините и Јавните претпријатија, согласно член 47 од Законот за гробишта и погребални услуги (86/08) го усогласија своето работење.

Локалната самоуправа на општина Прилеп го спроведе работењето на начин и форма пропишан со новиот Закон. Со новиот Закон, се предвидува ,,Управител,, на гробиштата, кој во основа треба да ги врши инвестиционите работи на гробиштата (сообраќајници, патеки, парцели, работа на капела) и оператор посебна фирма која ќе ги врши ископите-закопите, бетонирање на гробни полиња, превоз и погребални услуги.

Изготвен е Правилник за гробишта и погребални услуги од страна на ЈКП,, Комуналец,, -Прилеп.

Гробиштата се урбанизирана површина од 32 ха. која посебно се уредува и од која досега е искористено 75 % од површината .

Со оглед на евиденцијата која ја води ЈКП,, Комуналец,, -Прилеп, а извлечено од податоците и споредбите од годините 2012, 2013, 2014, 2015(август месец) , за 2017 год треба да се подготват и изработат :

- Две нови типски парцели
- Четири нови стандардни парцели
- Изведба на 600 м2 бехатон патеки (зависно до финасиите)
- Засејување на 1000м2 тревнати површини
- Засадување на 300 садници дрвја
- Поставување на контејнери за мешан отпад за селекција и корпи за отпадоци.
- Изведба на ободни канали- по потреба
- Редовно одржување на градските гробишта(косење, метење, отстранување на отпад, отворање патеки во зимски услови,)

За извршување на потребните работи и работни задачи потребна е следната организациона поставеност по работни места

**ПРЕГЛЕД НА НЕПОСРЕДНИ
ИЗВРШИТЕЛИ**

Ред.бр.	Опис на работни задачи	Број на извршители
1	Раководител на одделение	1
2	Правник	1
3	Референт по сметководство	1
4	Референти по градежни работи	4
5	Шеф на хортикултура	1
6	Стражари	10
7	Благајник	1
8	Возач на трактор	1
9	Возач на дампер	1
10	Градежни работници	6
11	КВ И ПК работници за хортикултура	12
	Вкупно гробишта	39
	Преглед на непосредни извршители на Капела	
12	Раководител на гробишта и Капела	1
13	Капелар-Хигиеничар	2
14	Одржувач на разладни комори, инвентар-хаус мајстор	1
15	Опремувачи на мртовец (капење, облекување, шминкање, стрижење, берберски работи)	2
	Сменски работници-капелари	7
	Вкупно Капела	13
	ВКУПНО	52

Вкупниот број на вработени прикажан погоре е по Систематизација на ЈКП, , Комуналец, , -Прилеп. Истата систематизација е донесена врз основа на потребите на гробиштата и капелата и отворените места се пополнуваат во зависност од потребите и финансиите.

ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Реден Број	Опис на возила	Ги има Комуналец	Потребни нови возила
1	Трактори	/	2
2	Дампери	1	1
3	Мешалки за бетон	4	/
4	Машини за косење	8	2
5	Рачни машини за косење	8	2

Потребите на гробиштата во машини и опрема, отворање нови полиња, уредување и чистење, се програмираат најмногу од извршените годишни погребни и колку се извршени погребни во ново отворени гробови, а со тоа зголемен е обемот на работа и трошоците.

ЈКП, , Комуналец, , -Прилеп управува со две локации:

- Нови гробишта
- Стари гробишта

Преглед на вкупно погребни по години.

1. 2011 год- вкупно погребни 741
2. 2012 год- вкупно погребни 704

3. 2013 год- вкупно погребени 656
4. 2014 год- вкупно погребени 735
5. 2015 год- 455 погребени до 30.август месец.

Споредбено- 2012, 2013, 2014, 2015 година, предвидуваме во 2016 година да се извршат 730 погребени.

КАПЕЛА НА НОВИТЕ

ГРОБИШТА

РАБОТА НА КАПЕЛА-НОВИ ГРАДСКИ

ГРОБИШТА

ЈКП., , Комуналец, , -Прилеп и Локалната самоуправа на Општина Прилеп во 2008 година отпочнаа изградба на Капела во Новите градски гробишта м.в.Песиобрдци во согласност со урбанистичките и санитарните прописи за изградба на објекти од ваков карактер. Капелата се освети на 10 октомври 2014 година. Финансиските средства за изградба на Капелата ги обезбеди Локалната самоуправа и ЈКП., , Комуналец , ,Прилеп од редовното работење.

П Од почетокот на 2015 година во Капелата на Новите градски гробишта заклучно со 30 август 2015 год. се изведени 140 изложувања на покојни. Или, ако вкупниот број заклучно со месец август бил 455 погребени, од кои, 140 со користење на Капелата, процентот на капелска услуга за време на погреб е 30, 76 %. Нашите проценки се дека во 2016 година процентот на искористеност на Капелата би бил околу 50%. Две години е доволен период за населението да се прилагоди на новите законски прописи за задолжително капелско сместување во места каде што има изградено Капела. Сметаме дека од 2017 година општината (преку инспекторатот) и Комуналец, ќе мораат да воведат задолжително капелско сместување. Населението ќе мора да ги прифати стандардите за време на погреб, а полека да се одбегнуваат навиките и традицијата.

Времето (терминот) на погреб, времето на започнување и траење на користење на Капелата и ладилникот се определуваат од Управителот, според редоследот, распоредот, капацитетот, слободно место и простор и потребите на редот и непреченото вршење на дејноста и овозможувањето на погреб и погребни услуги за корисниците

на услуги. **(содржано во Правилник за работа)** кој е донесен на седница и одобрен од Управниот одбор при ЈКП,, Комуналец,, – Прилеп.

За погреб на починато лице, операторот до управителот поднесува Барање за добивање Одобрение за погреб, кое содржи податоци на починатото лице со прилог документација издадена од овластено лице, со која е констатирана смртта на починатиот. Операторот, пријавувањето на погреб го врши во присуство на носителот на гробното место, односно лицето кое склучило–склучува Договор за доделување на употреба на гробно место, или Договор за трансформација на статусот на старо гробно место во доделување на употреба со право на службеност.

Починатиот, до мртвечницата се носи со специјално возило за таа намена. Во Капелата се создадени сите можности за капење на починатиот, средување и облекување. Ова се прави по желба на семејството на починатиот. Починатиот се сместува во мортален ладилник за кој е предвидена цена од час. Изложувањето на починатиот во салата за погребални церемонии ќе се врши по барање на семејството на починатиот со време кое самите ќе го одредат, и со пресметан час на чинење од изложување пред погреб на починатиот. За семејствата во Капелата предвидени се две засебни простории за одмор, за две семејства, ако се појави потреба од истовремено изложување на починатите.

Во Капелата, можат да се изведуваат четири погребални церемонии истовремено од христијанска вероисповест. Сместување на починатиот во морталниот ладилник и изложување во капелата, како и погребот, се врши по чинот на подмирување на сите надоместоци од страна на операторот или граѓанинот, кој го склучил–склучува Договорот за доделување употреба на гробно место кон Управителот, и по добивањето одобрение за погреб.

Превозот на посмртните останки на починати лица до мртвечница со ладилник, односно влезот во градските гробишта, операторот го врши со специјално погребно возило регистрирано за таа намена. Превозот на починати лица од Капела до гробно место се врши со специјално погребно возило со проворка со технички карактеристики за споро возење.

Ископот на гробните места операторите го вршат со технички средства и соодветна ХТЗ опрема за лицата кои вршат погребални услуги.

Управителот се грижи за редот и чистотата во мртвечницата со ладилникот и помошните простории како и за просторот околу истите.

Операторите на погребални услуги и граѓаните се должни да го почитуваат и да се придржуваат на редот и чистотата во и околу објектите.

Организацијата и систематизацијата за работата во Капелата ја утврдува директорот на ЈКП,, Комуналец,, –Прилеп и Управителот односно Управниот одбор.

Сето погоре, и многу работи кои се во надлежност на Управителот се содржани во Правилникот за работа .

ПРЕГЛЕД НА НЕПОСРЕДНИ ИЗВРШИТЕЛИ ВО КАПЕЛА

Ред.бр.	Опис на работни задачи	Број на извршители
1	Раководител на гробишта и Капела	1
2	Капелар-хигиеничар	2
3	Одржувач на разладни комори, инвентар-хаус мајстор	1
5	Опремувачи на мртовец (капење, облекување, шминкање, стрижење, берберски работи)	2
6	Сменски работници-капелари	7
7		
8		
	ВКУПНО	13

МП

ИНВЕСТИЦИЈА ВО КАПИТАЛНИ ОБЈЕКТИ

Во 2016 година, во месец октомври, планирано е да започне изградбата на црквата СВ,, Троица ,, во Новите градски гробишта во Прилеп , која е лоцирана веднаш до новоизградената Капела. За истата, поставени се темелите и изградена цокла пред повеќе од 10 години. Црквата ќе се гради според проект и според црковните правила и канони за изградба на објекти од ваков карактер. Црквата ќе се гради за потребите на граѓаните кои ги посетуваат гробиштата и за извршување на опело на покојните, со што, ќе се придонесе да се растеретат градските цркви од погребални црковни

опела. Инвестицијата за изградба на црквата ќе биде од Локалната самоуправа и ЈКП,, Комуналец,, -Прилеп. Изградбата ќе се одвива етапно и во зависност од финансиите.

септември 2015 год

КОМУНАЛЕЦ

Прилеп

Директор:

Дипл. град.инг.Златко Ристески

ЈКП,, Комуналец,, -Прилеп

